

ЈКП “ВОДОВОД” - н.ИЛИНДЕН



**ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА
И РЕЗУЛТАТИТЕ ОД РАБОТЕЊЕТО
НА ЈКП “ВОДОВОД” - н.ИЛИНДЕН
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2020 ДО 30.09.2020 ГОДИНА**

Илинден, Октомври 2020 година

СОДРЖИНА

ВОВЕД.....	3
1. ОРГАНИЗАЦИОНА И КАДРОВСКА ПОСТАВЕНОСТ	3
2. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ	4
2.1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВОДОВОД.....	4
2.1.1. ВИД И БРОЈ НА КОРИСНИЦИ.....	5
2.1.2. ПРОШИРУВАЊЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИОТ СИСТЕМ	8
2.1.3. ОДРЖУВАЊЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИОТ СИСТЕМ	8
2.2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПУМПНИ СТАНИЦИ И РЕЗЕРВОАРИ	10
2.2.1. ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ	10
2.2.2. МОНИТОРИНГ И КВАЛИТЕТ НА ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ	11
2.3. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИМОТ И ЛИЦА	12
2.4. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КАНАЛИЗАЦИОНЕН СИСТЕМ	12
2.4.1. ВИД И БРОЈ НА КОРИСНИЦИ.....	12
2.4.2. ПРОШИРУВАЊЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНИОТ СИСТЕМ	13
2.4.3. ОДРЖУВАЊЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНИОТ СИСТЕМ.....	14
2.4.4. СОБИРАЊЕ, ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ.....	15
2.4.5. МОНИТОРИНГ И КВАЛИТЕТ НА ПРЕЧИСТЕНАТА ОТПАДНА ВОДА.....	15
2.5. ФИНАНСИСКИ, СМЕТКОВОДСТВЕНИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ РАБОТИ	16
2.6. ПРАВНИ, ОПШТИ И КАДРОВИ РАБОТИ.....	17
ЗАКЛУЧОК	18

ВОВЕД

Извештајот за работата и резултатите од работењето на ЈКП “Водовод” н.Илинден за периодот од 01.01.2020 до 30.09.2020 година година содржи поважни информации за превземените технички, оперативни, комерцијални, финансиски и организациски активности на Претпријатието во функција на подобрување на ефикасноста во работењето, континуирано обезбедување на здравствено исправна вода за пиење, поголема безбедност и сигурност во снабдувањето и квалитет на водната услуга согласно важечките стандарди, како и зголемување на покриеноста во делот на одведување и пречистување на урбаните отпадни води.

1. ОРГАНИЗАЦИОНА И КАДРОВСКА ПОСТАВЕНОСТ

Врз основа на надлежностите утврдени со Закон, Одлуката за основање на Претпријатието и Статутот на Претпријатието во хиерархиската поставеност на ЈКП “Водовод” н.Илинден утврдени се следните нивоа:

- Директор,
- Служби и
- Одделенија.

Во рамките на Претпријатието егзистираат следните организациони единици:

- 2 (две) служби и
- 6 (шест) одделенија

Табела 1: Број на вработени по организациски единици

Опис	Број на работни места	Состојба	
		01.01. 2020	30.09. 2020
Менаџмент		Директор ¹	Директор
1. Административна служба	7	0	0
Раководител	1	0	0
1.1 Одделение за човечки ресурси, правни и општи работи	3	0	0
1.2. Одделение за сметководство и финансви работи	3	0	0
2. Стручна служба	58	44	48
Раководител	1	1	1
2.1. Одделение за водовод	23	21	20
2.2. Одделение за пумпни станици и резервоари	13	9	10
2.3. Одделение за обезбедување на имот и лица	12	10	10
2.4. Одделение за канализационен систем за прифаќање и третман на отпадни води	9	3	6
Вкупно вработени	65	46	49

¹ Директорот не се води како вработен во систематизацијата на претпријатието според Законот за вработени во јавниот сектор и Закон за администрација.

Во Претпријатието на почетокот на 2020 година имаше вкупно 11 привремено вработени лица ангажирани преку Агенција за привремени вработувања распоредени на работни места согласно потребите на Претпријатието од работници за извршување на дополнителни работи, при што 4 (четири) од нив се здобија со статус на вработени во редовен работен однос. Во моментот бројот на лицата ангажирани преку Агенцијата за привремени вработувања распоредени на работни места согласно потребите на Претпријатието изнесува 7 лица.

Согласно законската регулатива и во зависност од потребите на Претпријатието во текот на првото полугодие од тековната 2020 година за ангажираните лица се извршија обуки од областа на безбедност и заштита при работа, обука за ХАССП а беа спроведени и редовни санитарни прегледи.

2. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

2.1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВОДОВОД

Во Одделението за водовод беа превземени активности за континуирано одржување на водоводната мрежа, заедно со соодветните објекти, уреди и водоводни приклучоци, потоа активности за проширување и реконструкција на одредени делови од водоводната мрежа, поставување на нови приклучоци за физички лица и правни субјекти, отстранување на настанатите дефекти, испирање на водоводната мрежа, испитување на квалитетот на испорачаната вода, функционалност на воздушните вентили и пропратната опрема, како и откривање и евидентирање на диво приклучените корисници на водоводната мрежа.

2.1.1. ВИД И БРОЈ НА КОРИСНИЦИ

ЈКП “Водовод” н.Илинден обезбедува собирање, пречистување и дистрибуција на вода за пиење на територија на Општина Илинден, но и на населени места во Општина Гази Баба и Општина Петровец.

Во текот на предметниот период евидентирани се вкупно 131 нов корисник од кои 104 се физички лица и 27 се правни субјекти, така што на крајот на третиот квартал од тековната година вкупниот број на корисници приклучени на водоводниот систем со кој стопанисува ЈКП "Водовод" н.Илинден ја достигна бројката од 8.187.

Табела 2: Вид и број на корисници по Општини

Општина	Вид на корисници						Вкупно		
	Физички лица			Правни субјекти					
	01.01.	30.09	Нови	01.01	30.09	Нови	01.01.	30.09	Нови
Илинден	4.917	4.978	61	327	340	13	5.244	5.318	74
Гази Баба	1.448	1.458	10	45	45	0	1.493	1.503	10
Петровец	1.272	1.305	33	47	61	14	1.319	1.366	47
Вкупно	7.637	7.741	104	419	446	27	8.056	8.187	131

ЈКП "Водовод" н.Илинден е надлежно за поставување на нови водоводни приклучоци исклучиво на територијата на Општина Илинден, по претходно поднесено барање за нов приклучок или барање за одвојување, со уредно доставена документација (одобрение за градба или решение за легализирање на бесправно изграден објект) и платен надомест за водоводен приклучок.

Во останатите општини надлежни за поставување на новите водоводни приклучоци се јавните претпријатија од Општина Гази Баба, односно Општина Петровец.

График 1: Графички приказ на вид и вкупен број на корисници по Општини






График 2: Графички приказ на вид и број на нови корисници**График 3:** Процентуален приказ на бројот на корисници по Општини

Табела 3: Број на корисници по населени места во Општина Илинден

Населено место	Вид на корисници						Вкупно		
	Физички лица			Правни субјекти					
	01.01.	30.09	Нови	01.01	30.09	Нови	01.01.	30.09	Нови
Илинден	1.334	1.341	7	143	149	6	1.477	1.490	13
Марино	1.426	1.430	4	88	93	5	1.514	1.523	9
Марино (лок. Јака)	86	115	29	0	0	0	86	115	29
Кадино	516	522	6	47	47	0	563	569	6
Мралино	199	204	5	4	4	0	203	208	5
Ајватовци	164	167	3	3	3	0	167	170	3
Бунарџик	248	248	0	30	31	1	278	279	1
Миладиновци	467	467	0	11	12	1	478	479	1
Бујковци	190	196	6	0	0	0	190	196	6
Бучинци	80	81	1	0	0	0	80	81	1
Текија	78	78	0	1	1	0	79	79	0
Дељадровци	129	129	0	0	0	0	129	129	0
Вкупно	4.917	4.978	61	327	340	13	5.244	5.318	74

Табела 4: Број на корисници по населени места во Општина Гази Баба

Населено место	Вид на корисници						Вкупно		
	Физички лица			Правни субјекти					
	01.01.	30.09	Нови	01.01	30.09	Нови	01.01.	30.09	Нови
Јурумлери	846	852	6	29	29	0	875	881	6
Гоце Делчев	259	259	0	5	5	0	264	264	0
Дрма	111	112	1	0	0	0	111	112	1
Идризово	232	235	3	11	11	0	243	246	3
Вкупно	1.448	1.458	10	45	45	0	1.493	1.503	10

Табела 5: Број на корисници по населени места во Општина Петровец

Населено место	Вид на корисници						Вкупно		
	Физички лица			Правни субјекти					
	01.01.	30.09	Нови	01.01	30.09	Нови	01.01.	30.09	Нови
Петровец	664	674	10	34	37	3	698	711	13
Ржаничино	344	360	16	4	7	3	348	367	19
Огњанци	224	231	7	2	2	0	226	233	7
Ќојлија	40	40	0	7	15	8	47	55	8
Вкупно	1.272	1.305	33	47	61	14	1.319	1.366	47

2.1.2. ПРОШИРУВАЊЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИОТ СИСТЕМ

Водоснабдителниот систем на ЈКП „Водовод“ н.Илинден има вкупна должина од 202.184 метри и во себе вклучува примарни водови со просечни димензии од Ø400 до Ø110 во должина од 47.760 метри и секундарни водови со просечни димензии од Ø110 до Ø32 во должина од 155.367 метри.

JKP „Водовод“ н.Илинден во 2020 година изврши проширување на водоводната мрежа во вкупна должина од 723 метри заради приклучување на нови физички лица во населените места.

Зголемување на капацитетот на постојната водоводна мрежа се изведува во согласност со динамиката на изградбата на ново предвидените станбени и комерцијални објекти.

2.1.3. ОДРЖУВАЊЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИОТ СИСТЕМ

ПЛАНИРАНО ОДРЖУВАЊЕ

JKP „Водовод“ н.Илинден во текот на првиот квартал од 2020 година континуирано вршеше контрола на состојбата на примарната водоводна мрежа (проверка на главните водоводни линии, контрола на шахти на главните водоводни линии - воздушни вентили, шибери и гарнитури) на следниве делници:

- Ф280-225 н.м Јурумлери, н.м Илинден (Шамак), н.м Марино, Зона Бунарџик
- Ф280 н.м Марино, н.м Кадино
- Ф225 н.м Илинден Стопански комплекс

НЕПЛАНИРАНО ОДРЖУВАЊЕ

Во текот на изминатите девет месеци од страна на стручните екипи на ЈКП „Водовод“ н.Илинден се санирани вкупно 335 дефекти на примарните водови, секундарните водови и приклучоците за крајните корисници, при што се користени исклучиво сопствени капацитети, сопствена работна рака и сопствена механизација.

Табела 6: Санирани дефекти на примарните водови

Примарни водови	Број на санации
Примарен вод Јурумлери Ø280	1
Примарен вод Кадино Ø280	18
Примарен вод Марино Ø280	3
Примарен вод Марино Ø225	1
Примарен вод ОКТА Ø400	13
Примарен вод Петровец Ø225	1
Примарен вод Илинден Ø280	7
Примарен вод Гоце Делчев Ø280	1
Примарен вод Идризово Ø280	1
Вкупно	46

Табела 7: Санирани дефекти на секундарни водови

Територија на општина	Број на санации
Илинден	26
Гази Баба	0
Петровец	8
Вкупно	34

Табела 8: Санирани дефекти на приклучоци

Територија на општина	Број на санации
Илинден	161
Гази Баба	20
Петровец	74
Вкупно	255

Враќањето на просторот во првобитна состојба по санација на дефектите, во зависност од сложеноста, обемот и карактерот се одвиваше со ангажман на сопствени капацитети и со ангажман на надворешна фирма за асфалтирање.

2.2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПУМПНИ СТАНИЦИ И РЕЗЕРВОАРИ

2.2.1. ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ

Одделението за пумпни станици и резервоари континуирано ракуваше со пумпите и ја следеше нивната експлоатација, извршуваше тековно одржување на пумпите и одржување на објектите на пумпните станици и резервоарите, потоа операции за испумпување на вода, постојано следење и евидентирање на нивото на водата во резервоарите, нивно чистење и одржување, хлорирање на водата и контролирање и евидентирање на дозираниот и резидуален хлор во водата, евидентирање на притисокот во водоводната мрежа и навремено известуваше за евентуално настанатите промени.

Водоводниот систем за снабдување со вода на Општина Илинден, Општина Петровец и Општина Гази Баба се снабдува со вода која се испумпува со пумпи од бунарите кои се наоѓаат во населеното место Јурумлери во Општина Гази Баба. Населените места Миладиновци, Бујковци, Текија и Дељадровци кои во 2019 година се снабдуваа од водоснабдителниот систем на ОКТА, на почетокот на оваа година по превземањето на водоснабдителниот систем на ОКТА од страна на Општина Илинден и неговото предавање на управување на ЈКП “Водовод” н.Илинден, започнаа да се снабдуваат од нашето претпријатие. Веднаш по превземањето на водоснабдителниот систем ОКТА, извршена е монтажа на нов систем за хлорирање во ПС Јурумлери.

Исто така направено е поврзување на двата системи за водоснабдување (систем и системот ОКТА) со цел да се овозможи водоснабдување на ТИРЗ Скопје 1 и Скопје 2 од истите во зависност од расположивите количини на вода, а извршено е и оспособување на катодната заштита за цевководот ОКТА.

Вкупната количина на пласирана вода во водоснабдителните системи заклучно со третиот квартал од 2020 година изнесува 2.088.432 m³.

Вкупната количина на пласирана вода е збир од количината на вода која се дистрибуира од пумпните станици кон крајните корисници, додека фактурираната вода е количина на вода утврдена како збир од евидентираниите состојби на броилата кај секој корисник.

Табела 9: Пласирана и фактурирана вода

Населени места	Пласирана вода	Фактурирана вода	Неприходна вода
	(m ³)	(m ³)	(%)
Илинден, Марино, Кадино, Мралино, Дрма, Јурумлери, Г.Делчев, Идризово	1.294.842	678.942	48
Ајватовци, Бунарџик, ТИРЗ	197.260	155.326	21
Бучинци	13.137	8.593	35
Петровец, Огњанци, Ржаничино, Ќојлија	343.120	176.860	50
Вкупно Пумпна станица Јурумлери	1.848.359	1.019.721	46
ОКТА А.Д	43.537	41.866	4
Миладиновци	114.991	81.500	29
Бујковци	43.064	24.312	44
Текија и Дељадровци	38.481	27.967	28
Вкупно Систем ОКТА	240.073	175.645	32
ВКУПНО	2.088.432	1.195.366	43

2.2.2. МОНИТОРИНГ И КВАЛИТЕТ НА ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ

Јавното Комунално Претпријатие "Водовод" н.Илинден има обврска според законската регулатива да го контролира квалитетот и капацитетот на водните ресурси што ги користи за водоснабдување на населението на територијата на трите општини. Според најновите Законски решенија водата се третира како храна и подлежи на критериумите кои ги регулира Правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење (Сл.вес. на РМ бр.183 од 2.10.2018 г.). Покрај овој Правилник, областа на водоснабдување од аспект на операционализација на критериумите за квалитет како обврска на дистрибутерот, во случајот, ЈКП "Водовод" н.Илинден, ја регулира Законот за води и Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води.

ЈКП "Водовод" н.Илинден има склучено договор со акредитираната лабораторија на Центарот за Јавно здравје - Скопје за физичко-хемиска и микробиолошка анализа на вода за пиење како и договор со Институтот за Јавно Здравје - Скопје за периодични проширени анализи на вода согласно принципите на ХАССП системот.

Периодичната анализа на хлорираната вода од Пумпна станица Јурумлери опфаќа комплетна анализа која во себе вклучува: основен преглед на водата за пиење (микробиолошки), периодичен преглед на водата за пиење (физичко-хемиски), пестициди во водата за пиење, радиолошка анализа на водата за пиење и паразитолошка анализа на вода за пиење.

Земањето на мостри за анализа на водата за пиење се одвиваше во правилни временски интервали од 6 (шест) мерни места кои ги опфаќаат јавни установи: Општина Илинден, ЈОУДГ "Гоце Делчев" - Илинден, ООУ "Браќа Миладиновци" -

Миладиновци, ООУ “Браќа Миладиновци” - Текија, ЈОУДГ “Морковче” - Јурумлери и ООУ “Кочо Рацин” - Петровец.

Во текот на трите квартали земени се вкупно 54 мостри за основни анализи на вода и 2 мостри за периодична анализа на хлорирана вода од Пумпната станица Јурумлери. Добиените резултати се во граници на пропишаните вредности и истите се достапни на увид на web-страната на Претпријатието <http://jkpvodovodilinden.com.mk>.

Превземени се дополнителни мерки и активности за превенција од ширење и спречување на внесување на Коронавирусот COVID-19, преку дополнителни (вонредни) дезинфекции на сите објекти и простории кои се составен дел од пумпните и препумпните станици во населените места Јурумлери, Бунарџик и Миладиновци.

2.3. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИМОТ И ЛИЦА

Одделението за обезбедување на имот и лица вршеше непрекинато физичко обезбедување на имотот и објектите во Пумпната станица Јурумлери и препумпната станица Бунарџик. Со поставувањето на видео надзор на објектите се олесни целокупното функционирање на одделението и се зголеми степенот на безбедност.

2.4. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КАНАЛИЗАЦИОНЕН СИСТЕМ

Одделението за Канализационен систем за прифаќање и третман на отпадни води е одговорно за одведување и пречистување на отпадните води, тековно и инвестиционо одржување на канализациониот систем, одржување во исправна состојба на канализациониот систем и мрежа (фекални пумпни станици) и објектите на нив, ревизионите шахти, преливи, испусти и слично, интервенции со цистерни под притисок и вакуум, изведување приклучоци и вршење контрола на истите и тековно и инвестиционо одржување на пречистителните станици.

2.4.1. ВИД И БРОЈ НА КОРИСНИЦИ

JKP “Водовод” н.Илинден врши собирање, одведување и пречистување на отпадните води преку канализациониот систем и пречистителните станици: Марино ПП1, Марино ПП2, Илинден ПП7 и Кадино ПП4 кои се изградени од страна на Општина Илинден.

Заклучно со третиот квартал од 2020 реализирани се вкупно 16 нови приклучоци на канализациониот систем поврзан со пречистителни станици, од кои 7 приклучоци се за физички лица и 9 приклучоци за правни субјекти, така што на крајот на првиот квартал вкупниот број на корисници приклучени на системот за прифаќање и третман на отпадни води поврзан со пречистителни станици изнесува 1.169 корисници.

Табела 11: Вид и број на корисници по припадни површини

Припадна површина	Вид на корисници						Вкупно		
	Физички лица			Правни субјекти					
	01.01	30.09.	Нови	01.01	30.09	Нови	01.01.	30.09	Нови
Марино ПП1	187	187	0	18	19	1	205	206	1
Марино ПП2	483	484	1	21	24	3	504	508	4
Кадино ПП4	111	111	0	17	17	0	128	128	0
Илинден ПП7	300	306	6	16	21	5	316	327	11
Вкупно	1.081	1.088	7	72	81	9	1.153	1.169	16

JKP “Водовод” н.Илинден покрај тоа што врши собирање, одведување и пречистување на отпадните води преку канализациониот систем поврзан со пречистителна станица, врши и собирање и одведување на урбани отпадни води во канализационен систем поврзан со отворени реципиенти во населените места Илинден, Марино и Кадино.

Во текот на 2020 година реализирани се вкупно 183 нови приклучоци на канализациониот систем поврзан со отворени реципиенти, од кои 122 корисници на улиците 11, 13 и 19 во н.м Илинден, 38 корисници на улица 8 во н.м Кадино и 23 корисници на улица 2 во н.м Миладиновци, така што на крајот на третиот квартал вкупниот број на корисници приклучени на системот за прифање и третман на отпадни води поврзан со отворени реципиенти изнесува 1.270 корисници.

2.4.2. ПРОШИРУВАЊЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНИОТ СИСТЕМ

Канализациониот систем за прифаќање и третман на отпадни води со која стопанисува JKP “Водовод” н.Илинден во моментот опфаќа 4 (четири) припадни површини со 4 (четири) пречистители станици: Марино ПП1, Марино ПП2, Илинден ПП7 и Кадино ПП4 со вкупна должина на канализациона мрежа од 19.350 метри.

Табела 13: Проширување на системот за канализација поврзана со пречистителни станици

Припадна површина	Должина на канализациона мрежа (m)		
	01.01	30.09	Нови
Марино ПП1	4.250	4.250	0
Марино ПП2	7.536	7.536	0
Кадино ПП4	3.253	3.253	0
Илинден ПП7	4.076	4.311	235
Вкупно	19.115	19.350	235
Број на препумпни уреди	13	13	0
Број на ревизиони шахти	497	506	9

JKP „Водовод“ н.Илинден во 2020 година заради приклучување на нови физички лица во населените места изврши проширување на канализационата мрежа поврзана со пречистителни станици во вкупна должина од 235 метри, и канализациона мрежа поврзана со отворени реципиенти во должина од 1060 метри во н.м Илинден како и канализациона мрежа во должина од 240 метри во н.м Миладиновци.

2.4.3. ОДРЖУВАЊЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНИОТ СИСТЕМ

ПЛАНИРАНО ОДРЖУВАЊЕ

Во Одделението за канализационен систем за прифаќање и третман на отпадни води секојдневно се проверуваат препумпните уреди и пречистителните станици, се чистат корпите од препумпните уреди и ревизионите шахти од неразградлив отпад, се проверува културата на бактерии за третман на отпадна вода, како и проверка на механичкиот дел од пречистителните станици, електриката и електрониката за автоматско и мануелно управување, како и редовно одржување и сервисирање на агрегатите на препумпните уреди и агрегатот на пречистителната станица Марино ПП2.

НЕПЛАНИРАНО ОДРЖУВАЊЕ

Во текот на деветте месеци во повеќе наврати беа ангажирани цистерни за пробивање под притисок на линијата за фекална канализација која ги опфаќа улиците 532, 530, 517 и 518 во н.м Марино, ПП1. Поради непроодност на линијата за одведување на отпадни води на ул.527, н.м Марино поставени се две нови ревизиони шахти со димензии $d=1000$ mm и $l=1800$ mm. Поставени се и две ревизиони шахти на ново поставената линија за фекална канализација во н.м Миладиновци.

Исто така беа констатирани проблеми во функционирањето на одредени фекални потопни пумпи во неколку препумпни уреди, поради што беше извршена замена на постоечка потопна пумпа со нова помоќна пумпа во препумпниот уред 6 населба Илинден и монтирана е нова вакуум пумпа со моќност од 5,5 kW во секвентен базен бр.2 на пречистителната станица во населба Илинден. Во текот на месец март извршена е интервенција во автоматиката во командната соба на пречистителната станица во Кадино, ПП4.

2.4.4. СОБИРАЊЕ, ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ

Отпадните води кои се прифаќаат со канализационите системи со кои стопанисува ЈКП “Водовод” н.Илинден се пречистуваат и се испуштаат во отворени реципиенти.

Табела 14: Прифатена и пречистена отпадна вода преку пречистителни станици

Припадна површина	Вкупно
	m ³
Марино ПП1	29.957
Марино ПП2	54.575
Кадино ПП4	15.211
Илинден ПП7	34.363
Вкупно	134.106

Табела 15: Прифатена отпадна вода преку канализационен систем поврзан со отворени реципиенти

Населено место	Вкупно
	m ³
Илинден	69.173
Марино	61.783
Кадино	7.090
Вкупно	138.046

Вкупната количина на прифатена и пречистена отпадна вода изнесува 134.106 m³, додека количината на прифатени урбани отпадни води во канализационен систем поврзан со отворени реципиенти е 138.046 m³.

2.4.5. МОНИТОРИНГ И КВАЛИТЕТ НА ПРЕЧИСТЕНАТА ОТПАДНА ВОДА

Степенот на пречистување на отпадните води е во согласност со Правилникот за поблиските услови за собирање, одведување и пречистување, начинот и условите за проектирање, изградба и експлоатација на системите и станици за пречистување на урбаните отпадни води, како и техничките стандарди, параметрите, стандарди на емисијата и нормите за квалитет на предтретман, отстранување и пречистување на отпадни води, имајќи го во предвид опторувањето и методот за пречистување на урбаните отпадни води кои се испуштаат во подрачјата чувствителни на испуштање на урбани отпадни води (Службен весник на РМ бр.73 од 2011 година).

Испитувањето на квалитетот на пречистените отпадни води согласно постоечката законска регулатива се врши во надворешна акредитирана лабораторија при што во 2020 година земени се вкупно 4 мостри за анализа на влезна и излезна вода од 4 мерни места (Марино ПП1, Марино ПП2, Илинден ПП7 и Кадино ПП4).

2.5. ФИНАНСИСКИ, СМЕТКОВОДСТВЕНИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ РАБОТИ

Во текот на 2020 година ЈКП “Водовод” н.Илинден спроведуваше активности во функција на обезбедување на правилно материјално-финансиското работење, согласно актуелните законски прописи и внатрешните акти на Претпријатието, како и активности за навремено обезбедување на побарувањата и одржување на постојните деловни односи. Од областа на финансиско-сметководствените и комерцијалните работи Претпријатието изработи:

- Годишен извештај за 2019 година за работењето и резултатите од работењето Претпријатието;
- Годишната пресметка за 2019 година, во кои спаѓаат: пописите на основните средства, опремата, градежните објекти, усогласување на фактичката со сметководствената состојба врз основа на Правилник за начинот на вршење на попис на средствата и обврските и усогласување на сметководствената со фактичката состојба утврдена со пописот (“Службен весник на РМ”, бр.107/11), годишните отписи и утврдување на кусоци и вишоци по попис;
- Годишна сметка за 2019 година;
- Извештај за работата и резултатите од работењето на ЈКП Водовод н.Илинден за вториот квартал.

Во продолжение е даден табеларен приказ на реализираната наплата на побарувања за снабдување со вода и собирање, одведување и пречистување на урбани отпадни води.

Табела 16: Реализирана наплата за услуга Водоснабдување (без вклучен ДДВ)

Вид на корисник	Фактуриран износ	Наплатен износ
	МКД	МКД
Правни субјекти	13.348.450	12.770.605
Физички лица	21.230.967	18.775.330
Вкупно	34.579.417	31.545.935

Табела 17: Реализирана наплата за услуга Одведување на отпадни води (без вклучен ДДВ)

Вид на корисник	Фактуриран износ	Наплатен износ
	МКД	МКД
Правни субјекти	379.536	384.634
Физички лица	2.558.257	2.300.899
Вкупно	2.937.793	2.685.533

Табела 18: Реализирана наплата за услуга Прочистување на отпадни води (без вклучен ДДВ)

Вид на корисник	Фактуриран износ	Наплатен износ
	МКД	МКД
Правни субјекти	292.681	293.472
Физички лица	896.016	805.494
Вкупно	1.188.697	1.098.966

Табела 19: Вкупна реализирана наплата (без вклучен ДДВ)

Вид на корисник	Фактуриран износ	Наплатен износ	Процент на наплата
	МКД	МКД	
Правни субјекти	14.020.666	13.448.711	96%
Физички лица	24.685.241	21.881.723	89%
Вкупно	38.705.907	35.330.434	91%

2.6. ПРАВНИ, ОПШТИ И КАДРОВИ РАБОТИ

Целите и задачите во делот на правни кадрови и општи работи се огледуваат во обезбедувањето на правната основа и поддршка на сите активности кои се одвиваат во Претпријатието што претставува предуслов за законско и правилно функционирање на целокупното работење. Претпријатието ја врши својата дејност согласно актуелните законски прописи и внатрешните акти на Претпријатието, со што се обезбедува заштита на имотот, побарувањата и правата на Претпријатието. Од областа на правни, општи и кадрови работи во текот на првиот квартал Претпријатието изработи:

- Изготвени се 2160 опомени за неплатен долг по основ на сметки за физички лица и 115 опомени за правни субјекти и како и 222 предлога за издавање нотарски платен налог за физички лица и 1 предлог за правни субјекти.
- Изготвени и доставени 35 договори за водоснабдување.
- Вкупно 91 мислења за хидро-технички услови во системот за електронска градежна дозвола од исто толку поднесени барања.
- Постапка за вработување на 4 лица на неопределено време;
- Отпочнати се 16 постапки за јавни набавки од кои 10 се комплетно завршени.

ЗАКЛУЧОК

Имајќи предвид дека водата за пиење претставува една од основните потреби на секој човеков организам без која не може да се замисли човековиот развој, активностите кои ќе ги превземе Претпријатието ќе бидат насочени кон квалитетно управување, одржување, интеграција и модернизација на постојниот водоснабдителен систем и водоснабдителните системи ОКТА и ТИРЗ со кои ЈКП “Водовод” - н.Илинден започна да управува на почетокот на 2020 година, со цел да се овозможи зголемување на ефикасноста на системите и подобрување на услугите за снабдување со вода за пиење. Согласно Плановите на Општината Илинден активностите ќе бидат насочени кон подобрување на услугите за собирање, одведување и пречистување на урбаните отпадни води како и нивно обезбедување за сите корисници на територијата на општина Илинден.

JKP “Водовод” н.Илинден

м-р Марјан Милошевски, дипл.маш.инж., с.р.

Јавно комунално претпријатие ВОДОВОД н.Илинден,

Арх.број 01-189/2 од 09.10.2020 година